



Димитрие МАНЕВСКИ

ЦИРКУЗАНТИ-ДИВЕРЗАНТИ

Доколку еден обичен ден немате што да правите и ви е здодевно, слободно вклучете го телевизорот на собранискиот канал и уживајте во претставата која ќе ви ја одиграат нашите политичари-актери аматери.

Ќе слушнете дека Македонија е држава во која сè е розово, дека сè оди во позитивна насока, дека некој е милионер, дека Лазар Колишевски и Светозар Вукмановиќ Темпо се заслужни што сте се здобиле со образование, и што уште не. Ќе слушнете сè, само она што треба - не.

Или можеби грешам? Можеби јас правилно не ги разбираам Собранието и неговата функција? Можеби тоа е место кое всушност постои за да кажете нешто и потоа да не носите никаква одговорност? Судејќи според тоа како се однесуваат пратениците, по сè изгледа, може само така и да се перцепира. Во зависност од тоа дали се на власт или во опозиција, тие ја менуваат својата ментална состојба. Кога се на власт, тогаш можат да видат работи кои никој друг не ги гледа и да ви кажат дека сè оди во позитивна насока, а кога се во опозиција, пак, постојано се загрижени, исплашени, па во одредени случаи како што велат и "вџашени" за судбината на сите нас.

Искрено, не би ми пречело да ги гледам постојано и да им дозволам да ме убедуваат во тоа дека детскиот-младински парламент е посериозна институција од нив, но проблемот е во тоа што според Уставот, за жал, тие се оние кои носат закони и важни прописи.

Но, тие очигледно имаат и своја интерпретација на Уставот. Веројатно читајќи го сфатиле дека Собранието постои за тие да се обидат да откријат топла вода и да се обидат да сфатат што е тоа што нè кочи сите нас за да почнеме да живееме како што му доликува на еден народ каков што сме ние. Па, така може да се видат бројни дискусии во кои точно и прецизно се посочува проблемот, "рак раната" на македонското општество. И? И ништо. Битно болеста е дијагностицирана, а судбината на пациентот ќе зависи од неговата сила и судбина. Доколку се обидеа да спроведат или да решат барем 2 отсто од проб-



УСПЕШНОСТА НА МАГИОНИЧАРСКИОТ ТРИК НЕ ЗАВИСИ ОД МАГИЈАТА, ТУКУ ОД ДИВЕРЗИЈАТА

Можеби Собранието е место кое всушност постои за да се каже нешто и потоа за тоа да не се сноси никаква одговорност? Судејќи според тоа како се однесуваат пратениците, по сè изгледа, може само така и да се перцепира. Во зависност од тоа дали се на власт или во опозиција, тие ја менуваат својата ментална состојба. Кога се на власт, тогаш можат да видат работи кои никој друг не ги гледа и да ви кажат дека сè оди во позитивна насока, а кога се во опозиција, пак, постојано се загрижени, исплашени, па во одредени случаи како што велат и "вџашени" за судбината на сите нас.

лемите кои ги воочија, сигурен сум дека немаше да дискутираме на теми кои во напредните општества се надминати уште во 50-тите години од минатиот век. Воопшто немаше да биде спорно дека е потребна професионализација на администрацијата. Наместо тоа, кај нас се носи закон во кој се предвидува процентуален сооднос на партиските и на професионалните кадри! Единствено не знам како таквиот закон помина на Уставниот суд, од причина што со таквата норма директно се врши дискриминација и фаворизирање, што во секој случај е спротивно на нашиот Устав. Но, ајде прашајте ги пратениците што мислат за тоа. Сите до еден, како првачиња, од пушка ќе ви речат - само професионализам. И кога ќе ги прашате, па зошто тогаш усвоивте таква норма? Е, тогаш ќе направат една цела одисеја во која ќе ве убедат дека социјално филозофскиот аспект, кој заради историските перипетии постои во нашето општество, неминовно наметнува такво решение кое, пред сè, претставува морален чин! Секоја чест, сигурен сум дека се способни од истите причини да објаснат и зошто сонцето изгрева на исток, нормално ако тоа е дел од нивната партиска агенда. И додека вие не знаете дали на одговорот да се смеете или да плачете, сфакате дека нивниот мандат поминал, вашата состојба се влошила, нивната нема никогаш да ја дознаете затоа што имаат привилегија да не ги покажат имотните листови, а како брз воз, за само еден момент, крај вас ќе помине вашата иднина која е креирана од одлуките на таквите циркузанти. Токму затоа немојте да дозволите диверзиите од типот на спектакуларни апсења, спроведувања, минирања и слично, кои се забораваат по само неколку дена, да ви го отргнат погледот од она што ќе остави последици не само врз вас, туку и врз генерациите кои доаѓаат. Сè ова го велам затоа што некако симптоматично се повторува секогаш кога ни се случуваат разни спектакли, кои со текот на времето ги менуваат своите облици, да следува нешто многу сериозно кое сите нас нè затекнува неподготвени. Не смеаме и овој пат да бидеме жртви на "оптички варки". Среќно!